


СВЕТИ ВЕЛИКОМАЧЕНИК ДИМ СВЕТИ МАЧЕНИК НЕСТОР И СВЕТА ВЕЛИКОМАЧЕНИЦА П



"Светот го слави
светителот силен
Светиот Димитриј,
слуга на Сесилниот Бог.
Да го прославиме и ние
Христовиот војник,
Мироточивиот светец, храбриот
маченик,
Димитриј војвода,
Слуга на Творецот и на Господа".

Пишува: аџика Живанка ФИЛИПОВСКА



СВЕТИ ДИМИТРИЈ ВОЈВОДА

"ВО ЛЪУБОВТА СЛОВОТО БОЖЈО И

Свети Великомаченик Димитриј, чуварот на светото православие, со своите свети мошти поставени во нему посветената базилика во Солун и со храмовите во цел свет, меѓу кои и прекрасниот храм во подножјето на Скопската тврдина, како да им пркоси на сите времиња и ги повикува верните на 26.10./8.11. да дојдат во Божијот дом да му се поклонат, за да им ги открие бисерите на Христова вера и љубов, да ги почувствуваат чудата и неговата сила и во векот во кој живееме.

Неговото херојство, страдања и победа се изразени во тропарот: "Како голем херој во бедите те најде Вселената, страдалче, победувајќи ги незнајбошците. Па, како што ја скрши Лиевата гордост, а го поттикна на смел подвиг Нестора, така Свети Димитриј, на Христа Бога моли се, да ни дарува голема милост".

Свети великомаченик Димитриј е роден во Солун. Бил син единец, подарен од Бога, по молитвите на неговите набожни родители. Свети Ди-

митриј бил крстен во тајната домашна молитвеница. Сесилниот Бог му го просветил умот со Неговите свети закони. Со својот длабок и возвишен ум, тој го познал Бога. По смртта на татко му, кој бил Солунски војвода, царот Максимијан го поставил храбриот и мудар Свети Димитриј за царски намесник на Солунската област, без да знае дека е христијанин и му рекол: "Чувај ја татковината своја, исчисти ја од безбожните христијани и убиј го секој кој го признава името на Распнатиот". Но, "...словото Божјо не се врзува". Свети Димитриј не се надевал на земните цареви. Божјото царство е "царство на сите векови", а владеењето Божјо е бескрајно над сите поколенија. Добриот војник на Исус Христос, Свети Димитриј, со силна љубов кон Бога, јавно и без страв го проповедал вистинскиот

Бог. "Во љубовта страв нема..." Со силна вера во Бога, со вера "која го победува светот", го искоренил многубоштвото и за солунците станал втор апостол Павле. Се откажал од привремениот земен живот, од високиот чин, од својата младост и убавина. Сакал да ја пролее својата крв за Христос. Пред царот Максимијан смело изјавил дека е христијанин. Царот бил огорчен и го фрлил светителот во темнина. Но, Свети Димитриј и во затворот бил во служба на Бога, во радост на Бога и го прославувал: "Боже, не напуштај ме, за да ја објавувам..., силата Твоја и правдата Твоја на сегашниот род и на идниот род... Ке се радува устата моја, кога ќе Ти пеам, и душата моја, која си ја спасил. И јазикот мој секогаш ќе зборува за Твојата правда...". Со зборовите на пророкот цар Давид ја обја-

вил славата Божја. Божјиот ангел го поткрепувал во затворот. Царот дознал дека Нестор го победил гладијаторот Лиј, со благослов на Свети Димитриј. Затоа издал наредба Свети Димитриј да биде убиен. На 8 ноември (по нов календар) војници влегле во затворот. Го нашле на молитва. Од неговото лице зрачела необична светлина. Војниците биле исплашени од тоа. Не му се доближувале. Оддалеку го избале со копја и го убиле. Потоци од топла црвена крв го натопиле затворот. Незнајбошците останале засекогаш во темнина, а "вистинската светлина веќе свети". Младиот маченик Христов преминал од смрт во вечен живот, зашто Оној Кој е во него "е поголем од оној кој е во светот".

Кога умирал Светителот, таму бил и Луп, неговиот верен слуга, кој ја зел облеката

ПАРСКЕВА



**СВ. ВЕЛИКОМАЧЕНИК
ДИМИТРИЈ ГО БЛАГОСЛОВУВА
СВЕТИ НЕСТОР НА БОРБА СО ЛИЈ**



**СВЕТА ВЕЛИКОМАЧЕНИЦА
ПАРСКЕВА-ПЕТКА ОД ИКОНИЈА**

На 10 ноември не можеме а да не се сетиме на страдањата на милосрдната девојка, со сонцезрачна убавина, со чист разум и со света душа, Света Великомаченица Параскева-Петка, од Иконија. За време на царот Диоклецијан, обвинета од незнајбожните граѓани, дека верува и го проповеда Распнатиот Христос, била изведена на суд пред кнезот на таа земја. Ја озари Светиот Дух и нејзиното мило лице стана светло. Со чисто срце во кое го носеше Христа, светата девојка пред кнезот на судот одговара: "...Името на вечниот живот ми е: христијанка, слугинка Христова, а името на мојот привремен живот е Параскева". По наредба на мачителот, била тепана со сирови жили. Ја обесиле на дрво и со железни нокти ѝ ги дереле ребрата, а со крии ѝ ги триеле раните. На тој начин ѝ го одрале месото сè до самите коски. Потоа ја симнале од дрвото и ја фрлиле во темнина. Таму ѝ се јавил ангелот Божји и ја излекувал од раните. Со молитва ги разурнала идолите во незнајбожниот храм. Тогаш кнезот наредил ребрата да ѝ ги палат со оган. Но, и тие мачења ги издржала. На крај кнезот наредил со меч да биде исечена. Кога ѝ ја отсекле главата, небото прозборело: "Радувајте се праведни, зашто се венчава маченицата Параскева!"

**Со благослов на Неговото
Високо Преосвештенство
Митрополит г. Горазд**

СТРАВ НЕМА, Е СЕ ВРЗУВА!"

на светиот маченик, натопена во неговата чесна крв, и со неа излекувал многу болни. И прстенот го натопил во крвта. Но, царот Максимијан дознал за тоа и наредил да му ја исечат главата на блажениот Луп. Нокта христијаните тајно го погребале телото на Свети Димитриј. Над гробот на Светителот во Солун прво бил изграден мал храм, а подоцна, од благодарност кон Светителот кој го излекувал преку светите мошти, на истото место, на местото на старата мала црква во Солун, подигнал нова и огромна црква, познатиот големиот, велможа од Илирија, по име Леонтиј. При разурнувањето на малиот храм биле најдени моштите на Свети Великомаченик Димитриј, целосно зачувани и неизгниени. Од нив течело благомирно исцелително миро. Затоа бил наречен Мироточив. Во скапо-

цен ковчег, во новиот храм, биле положени чесните мошти на маченикот, кои се целосно нераспаднати. Леонтиј во својата татковина сакал да пренесе дел од моштите на Светителот и над нив да подигне црква, но Светителот му се јавил и го спречил тоа да го направи. Затоа Леонтиј во Илирија ја пренел само плаштеницата, натопена со крвта на Светителот, во златен ковчег и му изградил црква на Светиот Великомаченик Димитриј. И царот Јустинијан, благородниот владетел, решил моштите на големиот Божји слуга да се пренесат од Солун во Цариград, но Светителот не се согласил со тоа. Одеднаш од ковчегот избил оган, а од огнет се слушнал страшен глас "Застанете, и не допирајте!"

На 9 ноември се слави ученикот на Свети Великомаченик Димитриј, младиот и хра-

бар христијанин Свети Маченик Нестор. Во тоа време царот Максимијан, за да се развесели себе си и незнајбожниот народ, наредувал да се организираат гладијаторски игри во арените во кои биле жртвувани христијаните. Нестор длабоко во себе страдал гледајќи како горостасниот Лиј ги замачува христијаните, фрлајќи ги врз многубројните копја и како умираат во најтешки маки. За сè тоа Св. Нестор во затворот го известил Свети Димитриј и решил да излезе сам на мегдан со Лиј. Свети Димитриј го благословил и му рекол: "Ќе го победиш Лиј, но ќе страдаш поради Христа". Нестор, идниот свети маченик, се качил на бината извикувајќи силно: "Боже на Димитрија, помогни ми". И навистина, Нестор го победил Лиј, го фрлил врз остриите копја и циновскиот Лиј умрел. Тоа за царот и за безбожниот народ било најголемо чудо и најголем пораз. Затоа царот наредил Нестор да биде исечен со меч, а Димитриј избоден со копја.



АПЕЛ

Манастирот "Си Свети" има огромно културно и историско значење, тоа е свето место на многу чуда. Редакцијата "Македонско сонце" упатува апел до сите Македонци во државата и до оние кои се наоѓаат насекаде во светот да го дадат својот финансиски придонес за негово обновување и одржување, за да го зачуваме од забот на времето.

Чудата на манастирот "Си Свети" се бројни за: исцеление, имање пород, одржување во живот, среќа, радост и сл.

**Манастир "СИ СВЕТИ"
("СИТЕ СВЕТИИ")**

Жиро-сметка: 530-0003005453-64
ОХРИДСКА БАНКА А.Д. ОХРИД